

## ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСОБИНТЕ НА ЛЕКОТ

### 1. ИМЕ НА ЛЕКОТ

Eliquis/Еликвис 5 mg филм-обложени таблети

### 2. КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН СОСТАВ

Секоја филм-обложена таблета содржи 5 mg апиксабан.

#### Ексципиенс со познато дејство

Секоја филм обложена таблета од 5 mg содржи 102,9 mg лактоза (види дел 4.4)

За целосна листа на ексипиенси, види дел 6.1.

### 3. ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРАНА ФОРМА

Филм-обложена таблета (таблета)

Розови, округли таблети (9,73 mm x 5,16 mm) обележани со 894 на едната страна и со 5 на другата страна.

### 4. КЛИНИЧКИ ПОДАТОЦИ

#### 4.1 Терапевтски индикации

Превенција на мозочен удар и системски емболизам кај возрасни пациенти со невалвуларна атријална фибрилација (NVAF), со еден или повеќе ризик фактори, како што се претходен мозочен удар или минлив исхемичен напад (TIA), возраст  $\geq 75$  години; хипертензија; дијабетес мелитус; симптоматична срцева слабост (NYHA Класа  $\geq II$ ).

Третман на длабока венска тромбоза (DVT) и пулмонарна емболија (PE) како и превенција на рекурентни DVT и PE кај возрасни (видете дел 4.4 за хемодинамично нестабилни пациенти со PE).

#### 4.2 Дозирање и начин на употреба

##### Дозирање

Превенција на удар и системски емболизам кај пациенти со невалвуларна атријална фибрилација (NVAF)

Препорачана доза на апиксабан е 5 mg земен орално два пати на ден.

##### Намалување на дозата

Препорачана доза на апиксабан е 2,5 mg земен орално два пати во текот на денот, кај пациенти со NVAF и кај оние пациенти кај кои се присутни најмалку две од следниве



М2

карактеристики: возраст  $\geq 80$  години, телесна тежина  $\leq 60$  kg, или серум креатинин  $\geq 1,5$  mg/dL (133 micromol/L).

Терапијата треба да се продолжи долгорочно.

#### Третман на DVT, третман на PE и превенција на рекурентни DVT и PE (VTEt)

Препорачаната доза на апиксабан за третман на акутна DVT и третман на PE е 10 mg орално двапати на ден првите 7 дена, следено со 5 mg орално двапати на ден. Согласно достапните медицински наводи, краткотрајниот третман (најмалку 3 месеци) треба да се заснова на краткотрајните ризични фактори кај пациентот (на пр. неодамнешна операција, траума, имобилизација).

Препорачаната доза на апиксабан за превенција на рекурентни DVT и PE е 2,5 mg орално двапати на ден. Кога има индикации за рекурентни DVT и PE, треба да се воведе 2,5 mg двапати дневно по завршувањето на третманот од 6 месеци со апиксабан од 5 mg двапати дневно или со друг антикоагулант како што е посочено на Табела 1 подолу (видете и дел 5.1).

**Табела 1: Препорачана доза (VTEt)**

	Распоред на дозирање	Максимална дневна доза
Третман на DVT или PE	10 mg двапати дневно првите 7 дена	20 mg
	Следено со 5 mg двапати дневно	10 mg
Превенција на рекурентни DVT и/или PE по завршена терапија од 6 месеци за DVT или PE	2,5 mg двапати дневно	5 mg

Времетраењето на целокупната терапија треба да се индивидуализира по внимателна проценка на придобивките од лекувањето наспроти ризикот од крвавење (видете дел 4.4).

#### Пропуштена доза

Ако се заборави една доза, пациентот треба да земе Еликовис веднаш и потоа да продолжи со доза два пати дневно како претходно.

#### Префрање

Промена на третманот од парентерални антикоагулантни препарати на терапија со лекот Еликовис (и обратно) може да биде направена при следната планирана доза. (види дел 4.5). Овие лекови не треба да се администрираат истовремено.

#### Префрање од терапија со антагонист на витамин K (VKA) на терапија со лекот Еликовис

Кога се префрааат пациенти од терапија со антагонисти на K витамин на терапија со лекот Еликовис, терапијата со варфарин или други VKA треба да се прекине и да се започне со Еликовис кога ќе се постигне вредност на Меѓународен нормализиран сооднос (INR)  $< 2$ .

#### Префрање од терапија со Еликовис на терапија со VKA

Кога се префрааат пациентите од терапија со лекот Еликовис на терапија со витамин K антагонист, употребата на лекот Еликовис треба да се продолжи најмалку уште два дена по започнување со VKA терапија. После два (2) дена од истовремена употреба на Еликовис со

витамин К антагонист терапија, треба да се испита INR пред следната планирана доза со Еликвис. Треба да се продолжи со истовремена употреба на Еликвис и К витамин антагонист се додека не се постигне INR вредност од  $\geq 2$ .

#### Постари пациенти

VTEt – не е потребно приспособување на дозата (видете дел 4.4 и 5.2).

NVAF - не е потребно приспособување на дозата, само во случај кога се исполнети условите за намалување на дозата (видете *Намалување на дозата* во почетокот на дел 4.2).

#### Бубрежни нарушувања

Кај пациентите со благи или умерени бубрежни нарушувања важат следниве препораки:

- за третман на DVT, третман на PE и превенција на рекурентни DVT и PE (VTEt) не е потребно да се приспособува дозата (видете го делот 5.2).
- за превенција од мозочни удари и системска емболија кај пациентите со NVAF и серумски креатин  $\geq 1,5 \text{ mg/dL}$  ( $133 \text{ micromol/L}$ ) на возраст  $\geq 80$  години и телесна тежина  $\leq 60 \text{ kg}$ , потребно е да се намали дозата описана погоре. Во отсуство на други критериуми за намалување на дозата (возраст, телесна тежина), не е потребно да се приспособува дозата (видете го делот 5.2).

Кај пациенти со сериозно бубрежно нарушување, (клиренс на креатинин  $15\text{-}29 \text{ mL/min}$ ) се применуваат следните препораки (видете делови 4.4 и 5.2):

- апиксабан треба да се користи внимателно за третман на DVT, третман на PE и превенција на рекурентни DVT и PE (VTEt).
- за превенција на удар и системска емболија кај пациенти со NVAF, пациентите треба да ја примаат помалата доза апиксабан од  $2,5 \text{ mg}$  два пати дневно.

Кај пациенти со клиренс на креатинин од  $< 15 \text{ mL/min}$  или кај пациенти на дијализа, не постои клиничко искуство и затоа апиксабан не се препорачува (видете делови 4.4 и 5.2).

#### Хепатални нарушувања

Еликвис е контраиндициран кај пациенти со хепатална болест поврзана со коагулопатија и клинички значаен ризик од крвавење (види дел 4.3).

Не се препорачува кај пациенти со тешки хепатални нарушувања (види дел 4.4 и 5.2).

Треба да се користи со претпазливост кај пациенти со благо или умерено хепатално нарушување (Child Pugh A или B). Не е потребно прилагодување на дозата кај пациенти со благо или умерено хепатално нарушување (види дел 4.4 и 5.2).

Пациентите со зголемена аланин-аминотрансфераза (ALT)/аспарагин-аминотрансфераза (AST) на хепатални ензими  $>2$  пати над нормалниот горен лимит  $>2 \times \text{ULN}$  или вкупен билирубин  $\geq 1,5 \times \text{ULN}$  беа исклучени од клиничките студии. Поради тоа Еликвис треба да се употребува со претпазливост (види дел 4.4 и 5.2). Пред започнување на терапијата со Еликвис, треба да се направи испитување на хепаталната функција.

#### Телесна тежина



VTEt – не е потребно приспособување на дозата (видете делови 4.4. и 5.2)

NVAF – не е потребно приспособување на дозата, освен во случај кога се исполнети условите за намалување на дозата (Видете *Намалување на дозата* во почетокот на дел 4.2).

#### Пол

Не е потребно приспособување на дозата (видете дел 5.2)

#### Пациенти кај коишто ќе се извршува катетерска аблација (NVAF)

Пациентите можат да продолжат со апиксабан докека им се извршува катетерска аблација (види делови 4.3, 4.4 и 4.5).

#### Пациенти кај коишто ќе се прави кардиоверзија

Апиксабанот може да започне да се дава или да продолжи да се дава кај пациенти со NVAF кај коишто можеби е потребна кардиоверзија.

Кај пациентите што не биле претходно третирани со антикоагуланти, во согласност со воспоставените медицински упатства, треба да се земе предвид исклучување на лев атријален тромб со користење на пристап воден со слика (на пример, трансезофагеална ехокардиографија (TEE) или компјутерско томографско скенирање (CT)) пред да се изврши кардиоверзија.

За пациенти кои започнуваат терапија со апиксабан, треба да се даваат 5 mg од лекот два пати дневно, најмалку 2,5 денови (5 единечни дози) пред да се изврши кардиоверзија со цел да се осигури адекватна антикоагулација (види дел 5.1). Режимот на дозирање треба да се намали до 2,5 mg апиксабан кој ќе се дава два пати дневно, најмалку 2,5 денови (5 единечни дози) доколку пациентот ги исполнува критериумите за намалување на дозата (видете ги деловите *Намалување на дозата* и *Бубрезни нарушувања погоре*).

Ако треба да се направи кардиоверзија пред да може да се дадат 5 дози на апиксабан, треба да се даде почетна доза од 10 mg, а потоа да следува доза од 5 mg двапати дневно. Режимот на дозирање треба да се намали на почетна доза од 5 mg, а потоа 2,5 mg двапати дневно ако пациентот ги исполнува условите за намалување на дозата (видете ги деловите *Намалување на дозата* и *Бубрезни нарушувања погоре*). Почетната доза треба да се даде најмалку 2 часа пред кардиоверзијата (видете го делот 5.1).

За сите пациенти кај кои ќе се извршува кардиоверзија, пред да се изврши кардиоверзијата, треба да се потврди дека пациентот зел апиксабан како што е препишано. Одлуките за започнување и времетраење на терапијата треба да се носат врз основа на воспоставените препораки за антикоагулантна терапија кај пациенти кај коишто ќе се прави кардиоверзија.

#### Пациенти со NVAF и акутен коронарен синдром (ACS) и/или перкутана коронарна интервенција (PCI)

Има ограничено искуство со третманот со апиксабан во препорачаната доза за пациенти со NVAF кога се користи во комбинација со антитромбоцитни агенси кај пациенти со ACS и / или подложени на PCI по постигнување на хемостаза (види делови 4.4, 5.1).

Педијатриска популација

Безбедноста и ефикасноста на Еликвис кај деца иadolесценти помлади од 18 години не е докажана. Тековно достапните податоци за превенција од тромбоемболизам се описаны во делот 5.1, но не може да се даде препорака за дозирање.

#### Метод на администрација

За орална употреба

Еликвис треба да се проголта со вода, со или без храна.

За пациентите што не може да ги голтаат цели, таблетите Еликвис може да се издрабат и да се измешаат со вода, 5% гликоза со вода (Г5В), сок од јаболка или со јаболково пире и веднаш да се внесат орално (види дел 5.2). Освен тоа, таблетите Еликвис може и да се издрабат и да се измешаат со вода или Г5В и веднаш да се внесат преку назогастрнична конда (види дел 5.2).

Издробените таблети Еликвис се стабилни во вода, Г5В, сок од јаболка и јаболково пире најмногу 4 часа.

#### **4.3. Контраиндикации**

- Преосетливост на активната супстанца или на било кој ексципиенс наведен во дел 6.1.
- Активно клинички значајно кревавење.
- Хепатално заболување поврзано со коагулопатија и клинички значаен ризик за кревавење (види дел 5.2)
- Лезија или состојба ако се смета за значителен ризичен фактор за големи креварења. Тука може да спаѓаат тековна или неодамнешна гастроинтестинална улцерација, присуство на малигни неоплазми кај висок ризик на кревавење, неодамнешна мозочна или 'рбетна повреда, неодамнешна операција на мозок, 'рбет, или офтальмоловска операција, неодамнешна интракранијална хеморагија, познати или сусспектни езофагеални варикси, артериовенозни малформации, васкуларни аневризми или големи интраспинални или интрацеребрални васкуларни абнормалности.
- Истовремен третман со било кој друг антикоагулантен агенс на пр. нефракциониран хепарин (UFH), нискомолекуларни хепарини (еноксапарин, далтепарин, итн.), деривати на хепарин (фондапаринукс, итн.), орални антикоагуланти (варфарин, ривароксабан, дабигатран, итн.) освен под специфични услови на промена на антикоагулантна терапија (видете дел 4.2), кога UFH е даден во дози непходни за одржување на отворен централен венозен или артериски катетер или кога UFH се дава за време на катетерска аблација за атријална фибрилација (видете дел 4.4 и 4.5).

#### **4.4. Посебни предупредувања и мерки на претпазливост**

##### Хеморагичен ризик

Како и со другите антикоагулантни препарати, пациентите кои го земаат лекот апиксабан треба внимателно да бидат набљудувани за постоење на знаци на кревавење. Се препорачува употреба со претпазливост во услови на зголемен ризик од хеморагија. Употребата на апиксабан треба да биде прекината во случај на тешки хеморагични случаи (види дел 4.8 и 4.9).



Иако третманот со апиксабан не бара рутинско следење на изложеноста, калибриран квантитативен тест за анти-фактор Xa може да биде корисен во вонредни ситуации каде информациите за изложеноста на апиксабан може да помогнат во клиничките одлуки, на пример, предозирање или итна операција (види дел 5.1).

Достапен е агенс за запирање на активноста на анти-фактор Xa на апиксабан.

#### Интеракција со останати лекови кои предизвикуваат хемостази

Како резултат на зголемен ризик од крвавење, истовремена употреба со останати антикоагулантни препарати е контраиндицирана (види дел 4.3)

Истовремена употреба на лекот апиксабан со антитромбоцитни препарати го зголемува ризикот од крвавење (види дел 4.5). Потребна е внимателност и кога пациентите се третирани истовремено со селективни инхибитори на повторното преземање на серотонинот (SSRI) или со инхибитори на повторното преземање на серотонинот и норепинефринот (SNRI) или со не-стероидни анти-инфламаторни лекови (НСАИЛ), вклучувајќи и ацетил салицилна киселина.

Останати инхибитори на тромбоцитната агрегација не се препорачува истовремено да се употребуваат заедно со апиксабан, после хируршка интервенција (види дел 4.5).

Кај пациенти со атријална фибрилација и состојба која наметнува моно или двојна антиагрегациона терапија, треба да биде направена внимателна проценка на потенцијалните придобивки во однос на потенцијалните ризици пред да се комбинира терапијата со Еликовис.


Во клиничките студии кај пациенти со атријална фибрилација, исовремената употреба на ацетил салицилна киселина го зголемува ризикот од тешки крварења со апиксабан од 1,8% годишно до 3,4% годишно и го зголемува ризикот од крвавење со варфарин од 2,7% годишно до 4,6% годишно. Во ова клиничка студија, имаше ограничена употреба (2,1%) на едновремена употреба на двојна антиагрегациона терапија (види дел 5.1).

Во клиничка студија биле вклучени пациенти со атријална фибрилација со ACS и/или пациенти кај кои била извршена PCI и бил планиран период на третман со инхибитор на P2Y12, со или без ASA, и орален антикоагуланс (со апиксабан или VKA) во временски период од 6 месеци. Истовремената употреба на ASA го зголеми ризикот од масовно крвавење според ISTH (Меѓународно здружение за тромбоза и хемостаза) или CRNM (клинички релевантно немасовно) крвавење кај пациенти третирани со апиксабан од 16,4% на годишно ниво на 33,1% на годишно ниво (види дел 5.1).

Во клиничка студија на високо ризични пациенти после акутен коронарен синдром, без атријална фибрилација, карактеризран со бројни срцеви и несрцеви пропратни болести, кои добивале ацетил салицилна киселина или комбинација од ацетил салицилна киселина и клопидогрел, е регистрирано значително зголемување на ризикот од ISTH масивно крвавење кај пациентите третирани со апиксабан (5.13% годишно) споредено со плацеоб (2,04% годишно).

#### Употреба на тромболитички лекови во третман на акутен исхемичен мозочен удар

Има ограничено искуство со употребата на тромболитични агенси во третман на акутен исхемичен мозочен удар кај пациенти кои примале апиксабан (види дел 4.5).



### Пациенти со вештачки залистоци на срцето

Безбедноста и ефикасноста на апиксабан не е проучувана кај пациенти со вештачки залистоци на срцето со или без атријална фибрилација. Затоа, во тие услови не се препорачува употребата на апиксабан.

### Пациенти со антифосфолипиден синдром

Оралните антикоагуланти со директно дејство (DOACs), вклучително апиксабан, не се препорачуваат за пациенти кои имаат историја на тромбоза и за кои е дијагностициран антифосфолипиден синдром. Особено, за пациенти кои се тројно позитивни (антикоагулант на лупус, антитела на антикардиолипин, како и антитела против бета-2-гликопротеин I), третманот со DOACs може да се поврзе со зголемени стапки на рекурентни тромботични настани во споредба со терапијата со антагонист на витамин K.

### Хируршки и инвазивни процедури

Терапијата со апиксабан треба да биде прекината најмалку 48 часа пред елективни хируршки или инвазивни процедури со умерен или висок ризик од крвавење. Ова вклучува интервенции за кои можноста за клиничко значително крвавење не може да биде исклучена или кај која ризикот од појава на крвавење е неприфатлив.

Терапијата со лекот апиксабан треба да биде прекината најмалку 24 часа пред елективни хируршки или инвазивни процедури со низок ризик на крвавење. Ова вклучува интервенции кај кои се очекува минимално крвавење, не-критично по локација и лесно контролирано.

Доколку операцијата или инвазивната процедура не може да се одложи, потребна е соодветна претпазливост, имајќи во предвид зголемениот ризик од крвавење. Ризикот од крвавење треба да се земе во предвид наспроти итноста од интервенцијата.

Апиксабан може да биде повторно вклучен во терапијата по извршената инвазивна процедура или хируршка интервенција штом е можно, под услов клиничката ситуација да овозможува и да е постигната соодветна хемостаза (видете дел 4.2 за кардиоверзија).

За пациенти кај коишто ќе се врши катетерска аблација за атријална фибрилација, третманот со апиксабан не треба да се прекинува (видете дел 4.2, 4.3 и 4.5).

### Привремен прекин

Исклучување на антикоагулантите, вклучувајќи го и препараторот апиксабан, при активно крвавење, елективна хируршка интервенција, или инвазивни процедури, ги доведуваат пациентите во зголемен ризик од тромбоза. Отстапувања во терапијата треба да се избегне и доколку терапијата со апиксабан треба да биде привремено прекината поради било која причина, Еликвис треба повторно да биде вклучен во терапијата што е можно посекоро.

### Хемодинамично нестабилни пациенти со PE или пациенти на коишто им е потребна тромболиза или пулмонарна емболектомија

Апиксабан не се препорачува како алтернатива за нефракциониран хепарин кај пациенти со пулмонарна емболија коишто се хемодинамично нестабилни или примаат тромболиза или пулмонарна емболектомија бидејќи безбедноста и ефикасноста на апиксабан не е утврдена кај овие клинички состојби.

### Пациенти со активен канцер

Пациентите со активен канцер може да бидат изложени на висок ризик од венозен тромбоемболизам и крвавење. Кога апиксабан се зема предвид за третман на DVT или PE,



кај пациенти со канцер, треба исто така да се изврши внимателна процена на придобивките наспроти ризиците (видете исто така дел 4.3) .

#### Пациенти со бубрежно оштетување

Ограничните клинички податоци укажуваат дека концентрациите на апиксабан во плазмата се зголемени кај пациенти со сериозно бубрежно оштетување (клиренс на креатинин од 15-29 mL/min) што може да доведе до зголемен ризик од крвавење. За третман на DVT, третман на PE и превенција на рекурентни DVT и PE (VTEt), апиксабан треба да се користи внимателно кај пациенти со сериозно бубрежно оштетување (клиренс на креатинин 15-29 mL/min) (видете делови 4.2 и 5.2).

За превенција на удар и системски емболизам кај пациенти со NVAF, пациенти со сериозно бубрежно оштетување (клиренс на креатинин 15-29 mL/min) и пациенти со серум креатинин  $\geq 1,5 \text{ mg/dL}$  (133 micromol/L) поврзани со старост  $\geq 80$  години или телесна тежина  $\leq 60 \text{ kg}$  треба да земат помала доза на апиксабан 2,5 mg два пати на ден. (види 4.2).

Кај пациенти со клиренс на креатинин  $<15 \text{ mL/min}$  или кај пациенти на дијализа, нема клиничко искуство и затоа апиксабан не се препорачува (видете делови 4.2 и 5.2).

#### Постари пациенти

Со зголемување на возраста, се појавува зголемен ризик од хеморагија (видете поглавје 5.2). Исто така, при истовремена употреба на апиксабан со ацетил салицилна киселина кај постари пациенти треба да се употребува со внимателност заради потенцијалниот висок ризик од крвавење.

#### Телесна тежина

Малата телесна тежина ( $<60 \text{ kg}$ ) го зголемува ризикот од хеморагија (видете дел 5.2).

#### Пациенти со хепатално нарушување

Апиксабан е контраиндициран кај пациенти со хепатални заболувања поврзани со коагулопатија и клинички значителен ризик од крвавење (види дел 4.3).

Не се препорачува кај пациенти со тешки хепатални нарушувања (види дел 5.2).

Треба да се користи со внимателност кај пациенти со благо или умерено хепатално нарушување (Child Pugh A или B) (види дел 4.2 или 5.2)

Пациентите со зголемени хепатални ензими  $>2$  пати над нормалниот горен лимит( ALT/AST  $>2 \times \text{ULN}$ ) беа исклучени од клиничките студии. Поради тоа апиксабан треба да се користи внимателно кај оваа популација (види дел 5.2). Пред започнување на терапијата со апиксабан, треба да се направи испитување на црнодробната функција.

#### Интеракција со инхибитори на цитохром P450 3A4 (CYP3A4) и P- гликопротеин (P-gp)

Не се препорачува употреба на лекот апиксабан кај пациенти кои истовремено примаат системска терапија со јаки инхибитори на CYP3A4 и на P-gp, како што се азол-антимикотици (на пример кетоконазол, итраконазол, вориконазол и посаконазол) и HIV протеаза инхибитори (на пример ритонавир). Овие медицински препарати може да ја зголемат изложеноста на апиксабан до 2 пати (види дел 4.5) или повеќе во присуство на дополнителни фактори кои ја зголемуваат изложеноста на (пр. тешко ренално нарушување).

### Интеракција со индуктори на CYP3A4 и на P-gp

Истовремена употреба на препаратот апиксабан со моќни CYP3A4 и P-gp индуктори (на пример, рифампицин, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал или кантарион) може да доведе до приближно 50% намалување на апиксабан изложеност. Во клиничка студија со пациенти со атријална фибрилација, беше забележана намалена ефикасност и поголем ризик од крвавење со истовремена употреба на апиксабан со моќни индуктори на двете CYP3A4 и P-gp споредено со монотерапија на апиксабан. Кај пациентите што примаат истовремено систематски третман со моќни CYP3A4 и P-gp индуктори, да се применат следните препораки (видете дел 4.5):

- апиксабан треба да се употребува внимателно за превенција на удар и системски емболизам кај пациенти со NVAF и за превенција на рекурентни DVT и PE,
- апиксабан не треба да се користи за третман на DVT и третман на PE бидејќи ефикасноста може да се наруши

### Лабораториски параметри

Коагулационите параметри [протромбинско време (PT), INR и активирано парцијално тромбопластинско време (aPTT)], реагираат според очекувањата од механизмот на дејство на апиксабан. Промените кои се забележани во коагулационите тестови во очекуваната терапевтска доза се мали и се предмет на висок степен на варијабилност (види дел 5.1)

### Информации за експациентите

Препаратот Еликвис содржи лактоза. Пациентите со ретки наследни проблеми од галактоза нетolerанција, целосна дефициенција на лактоза или глукозно-галактозна малапсорпција не треба да го земаат овој лек.

Овој лек содржи помалку од 1 mmol натриум (23 mg) во една таблета, а со тоа може да се каже и дека не содржи натриум.

## **4.5      Интеракција со други лекови и други форми на интеракции**


### CYP3A4 и P-gp инхибитори

Истовремена употреба на апиксабан со кетоконазол (400 mg еднаш дневно) - моќен CYP3A4 и P-gp индуктор, доведува до двојно зголемување на средната AUC на апиксабан и 1,6-пати зголемување на средната апиксабан  $C_{max}$ .

Не се препорачува едновремена употребата на апиксабан кај пациенти кои примаат системска терапија со моќни CYP3A4 и P-gp инхибитори, како што се азолни антимикотици (на пример: кетоконазол, итраконазол, вориконазол и посаконазол) и HIV преотеаза инхибитори (на пример ритонавир) (види дел 4.4).

Активните супстанции кои не се сметаат за силни инхибитори и на двета CYP3A4 и P-gp (како на пример: амиодарон, кларитромицин, дилтиазем, флуконазол, напроксен, квинидин, верапамил) се очекува да ја зголемат плазма концентрацијата на апиксабан до помал степен. Не е потребно прилагодување на дозата на апиксабан кога се дава истовремено со агенсите коишто не се моќни инхибитори на CYP3A4 и P-gp. На пример, дилтиазем (360mg еднаш на ден) се смета за умерен CYP3A4 инхибитор и слаб P-gp инхибитор, доведува до 1,4 пати зголемување на средната AUC на апиксабан и 1.3 пати зголемување на  $C_{max}$ .

Напроксен (500 mg единечна доза) е инхибитор на P-gp, но не е CYP3A4 инхибитор, доведува до 1,5 пати и 1,6 пати зголемување на средната апиксабан AUC и  $C_{max}$  соодветно.



Кларитромицин (500 mg, двапати дневно), инхибитор на P-gr и моќен инхибитор на CYP3A4, доведува до 1,6 пати и 1,3 пати зголемување на средната апиксабан AUC и  $C_{max}$  соодветно.

#### CYP3A4 и P-gr индуктори

Истовремена употреба на апиксабан со рифампицин, силен индуктор и на CYP3A4 и на P-gr, доведува до 54% и 42% намалување на средната AUC и  $C_{max}$  соодветно. Истовремена употреба со други моќни CYP3A4 и P-gr индуктори (на пример фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал или кантарион) исто така може да доведе до намалена апиксабан плазма концентрација. Не е потребно прилагодување на дозата на апиксабан за време на истовремена терапија со ваквилекови, како и да е, кај пациентите коишто примаат истовремен системски третман со моќните CYP3A4 индуктори, апиксабан треба внимателно да се користи за превенција на удар или системски емболизам кај пациенти со NVAF и за превенција на рекурентни DVT и PE. Апиксабан не се препорачува за третман на DVT и PE кај пациенти коишто истовремено примаат системски третман со моќни индуктори на CYP3A4 и на P-gr бидејќи ефикасноста може да се наруши (види дел 4.4).

#### Антикоагуланти, инхибитори на тромбоцитната агрегација, SSRI/SNRI и НСАИЛ

Заради зголемен ризик од крвавење, истовремена употреба со било кој друг антикоагулант е контраиндицирана, освен во специфични околности кога се менува антикоагулантната терапија, кога се дава UFH во дози што се неопходни за да се одржи отворен централен венозен или артериски катетер или кога се дава UFH за време на катетерска аблација за атријална фибрилација (види дел 4.3).

При комбинирана терапија на еноксапарин (40 mg еднаш дневно) со апиксабан (5 mg еднаш дневно) забележан е адитивен ефект на инхибиција на активноста на факторот Xa.


Не се забележани фармакокинетски или фармакодинамски интеракции при истовремена употреба на апиксабан и ацетилсалцилна киселина 325 mg еднаш дневно.

При истовремена употреба на апиксабан со клопидогрел (75 mg еднаш дневно) или комбинација на клопидогрел 75 mg и ацетил салицилна киселина 162 mg еднаш дневно или со прасутгрел (60 mg следено со 10 mg еднаш дневно), во Фаза I клинички испитувања, не е забележано значително продолжување на времето на крвавење, или дополнителна инхибиција на тромбоцитната агрегација, споредено со администрација на антитромбоцитни средства без апиксабан. Зголемувањата на коагулационите тестови (PT, INR и aPTT) се конзистентни со ефектите при самостојна апликација на апиксабан.

Напроксен (500 mg), инхибитор на P-gr, доведува до 1,5 пати и 1,6 пати зголемување на средната апиксабан AUC и  $C_{max}$  соодветно. Соодветно зголемување на коагулационите тестови е регистрирано и кај апиксабан. Не се забележани промени во ефектот на напроксен на арахидонска киселина- предизвикана тромбоцитна агрегација и не е забележано клинички значајно продолжување на времето на крвавење по истовремена употреба на апиксабан и напроксен.

Покрај овие податоци, можно е кај некои индивидуи кои имаат поистакнат фармакодинамски одговор на антиагрегационите препарати се применуваат истовремено со апиксабан. Неопходна е претпазливост при истовремена употреба на препаратор Апиксабан со SSRI/SNRI, НСАИЛ, ASA и/или инхибитори на P2Y12 бидејќи овие лекови вообично го зголемуваат ризикот од крвавење. (види дел 4.4).

Има ограничено искуство со истовремена администрација на други инхибитори на тромбоцитна агрегација (како што се антагонисти на рецептор на GPIIb/IIIa, дипиридамол, декстран или сулфинипразон) или тромболитички агенси. Бидејќи таквите агенси го зголемуваат ризикот од крвавење, не се препорачува истовремена администрација на овие лекови со апиксабан (види дел 4.4).



### Други конкомитантни терапии

Не се забележани клинички значајни фармакокинетски или фармакодинамски интеракции при истовремена употреба на апиксабан со атенолол или фамотидин. Истовремена употреба на апиксабан 10 mg со атенолол 100 mg немаат клинички значителен ефект на фармакокинетиката на апиксабан. При администрација на овие два лека заедно, средните вредности на AUC и  $C_{max}$  на апиксабан се 15% и 18% пониски отколку при поединечна употреба. Употребата на апиксабан 10mg со фамотидин 40mg нема ефект врз AUC или  $C_{max}$  на апиксабан.

### Ефекти на апиксабан на останатите лекови

Студиите ин витро со апиксабан не покажале инхибиторен ефект врз активноста на CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, или CYP3A4 ( $IC50 > 45 \mu M$ ) и слаб инхибиторен ефект врз активноста на CYP2C19 ( $IC50 > 20 \mu M$ ) во концентрации кои се значително поголеми од пикот на плазма концетрациите, забележани кај пациентите. Апиксабан не индуцира CYP1A2, CYP2B6, CYP3A4/5 при концентрации до 20  $\mu M$ . Поради тоа не се очекува апиксабан да го промени метаболниот клиренс на истовремено употребените лекови кои се метаболизираат преку овие ензими. Апиксабан не е значаен инхибитор на P-gp.

Во истражувањата со здрави испитаници, како што е описано подолу, апиксабан значително не влијае на фармакокинетиката на дигоксин, напроксен, или атенолол.

### Дигоксин

Истовремена употреба на апиксабан (20 mg еднаш дневно) и дигоксин (0.25 mg еднаш дневно)- супстрат на P-gp, не влијае на AUC или  $C_{max}$  на дигоксин. Затоа апиксабан не инхибира P-gp посредство транспорт на подлогата.

### Напроксен

Истовремена употреба на единечна доза на апиксабан (10 mg) и напроксен (500 mg), вообичаено употребуван НСАИЛ, нема влијание на напроксен AUC или  $C_{max}$ .

### Атенолол

Истовремена употреба на единечна доза на апиксабан (10 mg) и атенолол (100 mg), вообичаен бета-блокатор, нема влијание врз фармакокинетиката на атенолол.

### Активен јаглен

Употребата на активен јаглен ја намалува изложеноста на апиксабан (види дел 4.9).

## **4.6 Плодност, бременост и доење**

### Бременост

Не постојат податоци за употреба на апиксабан кај бремени жени. Студиите на животни не укажуваат на директни или индиректни штетни ефекти во поглед на репродуктивната токсичност (видете Дел 5.3). Како мерка на претпазливост, се претпочита да се избегнува употреба на апиксабан за време на бременоста.

### Доење

Не е познато дали апиксабан или неговите метаболити се излачуваат во мајчинот млеко кај човек. Расположивите податоци кај животни покажале екскреција на апиксабан во млекото (видете Дел 5.3). Ризик за доенчето не може да се исклучи.



Потребно е да се донесе одлука дали да се прекине доењето или да се прекине/да не се започнува терапијата со апиксабан притоа земајќи ја предвид придобивката од доењето на детето и придобивките од терапијата за жената.

#### Фертилност

Испитувањата кај животни со примена на апиксабан, не покажуваат ефект врз плодноста (види дел 5.3).

#### **4.7 Ефекти врз способноста за возење и ракување со машини**

Еликвис нема или има незначително влијание врз способноста за возење и ракување со машини.

#### **4.8 Несакани дејства**

##### Преглед на безбедносен профил

Безбедноста на апиксабан е испитувана во 4 Фаза III клинички студии во коишто беа вклучени повеќе од 15000 пациенти: повеќе од кај 11000 пациенти во NVAF студии и повеќе од 4000 пациенти од студии за третман на VTE (VTEt), со средна вкупна изложеност на апиксабан 1,7 години и 221 дена соодветно (видете дел 5.1).

Чести несакани реакции на апиксабан беа епистакса, контузија, хематурија, хематом, очна хеморагија, и гастроинтестинална хеморагија/контузија, епистакса и хематом (видете табела 2 за профил на несакани реакции и фреквенции по индикација).

Во студиите за NVAF, вкупната инциденца на несакани реакции кои се поврзани со крвавење со апиксабан е 24,3% во споредбена студија на апиксабан наспроти варфарин и 9,6% во споредбена студија на апиксабан наспроти ацетилсалацилна киселина. Во истражувањето апиксабан наспроти варфарин инциденцата на ISTH масивно гастроинтестинално крвавење (вклучувајќи крвавење од горниот гастроентестинален тракт, долниот гастроинтестинален тракт и ректално крвавење) со апиксабан е 0,76% годишно. Инциденцата на ISTH масивно интраокуларно крвавење со апиксабан била 0,18% годишно.

Во студиите за VTEt, целокупната појава на несакани реакции поврзани со крвавење со апиксабан беше 15,6% во студијата за апиксабан наспроти еноксапарин/варфарин и 13,3% во студијата за апиксабан наспроти плацебо (видете дел 5.1).

##### Табеларен преглед на несакани дејства

Во табела 1 се прикажани несаканите дејства според класата на системски органи и според нивната фреквенција: многу чести ( $\geq 1/10$ ); чести ( $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ); невообичаени ( $\geq 1/1000$  до  $< 1/100$ ); ретки ( $\geq 1/10000$  до  $< 1/1000$ ); многу ретки ( $< 1/10000$ ); не познати (не можат да се проценат врз основа на достапните податоци) за NVAF и VTEt соодветно.

**Табела 2: Табеларен преглед на несакани дејства**

Класа на системски органи	Превенција на удар и системска емболија кај возрасни пациенти со NVAF, со еден или повеќе ризични фактори (NVAF)	Третман на DVT и PE и превенција на рекурентни DVT и PE (VTEt)

<i>Нарушувања на крвниот и лимфниот систем</i>		
Анемија	Вообичаени	Вообичаени
Тромбоцитопенија	Невообичаени	Вообичаени
<i>Нарушување имунолошкиот систем</i>		
Хиперсензитивност, алергиски едем и анафилакса	Невообичаени	Невообичаени
Пруритус	Невообичаени	Невообичаени*
Ангиоедем	Непознато	Непознато
<i>Нарушувања на нервниот систем</i>		
Мозочна хеморагија <sup>†</sup>	Невообичаени	Ретки
<i>Нарушувања на очите</i>		
Очна хеморагија (вклучувајќи коњуктивна хеморагија)	Чести	Невообичаени
<i>Васкуларни нарушувања</i>		
Хеморагија, хематом	Чести	Чести
Хипотензија (вклучително и процедурална)	Вообичаени	Невообичаени
Интра-абдоминална хеморагија	Невообичаени	Непознати
<i>Респираторни, торакални и медијастинални нарушувања</i>		
Епистакса	Чести	Чести
Хемоптиза	Невообичаени	Невообичаени
Хеморагија на респираторен тракт	Ретки	Ретки
<i>Гастроинтестинални нарушувања</i>		
Гадење	Вообичаени	Вообичаени
Гастроинтестинална хеморагија	Чести	Чести
Хемороидна хеморагија	Невообичаени	Невообичаени
Хеморагија во устата	Невообичаени	Вообичаени
Хематохезија	Невообичаени	Невообичаени



Ректална хеморагија, гингивално крвавење	Чести	Чести
Ретроперитонеална хеморагија	Ретки	Непознати
<i>Хепатобилијарни нарушувања</i>		
Абнормални вредности на функцијата на црниот дроб, покачена аспартат аминотрансфераза, покачена алкална фосфатаза во крвта, покачен билирубин во крвта	Невообичаени	Невообичаени
Покачена гама-глутамил трансфераза	Вообичаени	Вообичаени
Покачена аланин аминотрансфераза	Невообичаени	Вообичаени
<i>Нарушувања на којката и поткојкното ткиво</i>		
Исип на кожата	Невообичаени	Вообичаени
Алопеција	Невообичаено	Невообичаено
Erythema multiforme	Многу ретки	Непознати
Кожен васкулитис	Непознати	Непознати
<i>Нарушувања на мускулоскелетното и срзнатото ткиво</i>		
Мускулна хеморагија	Ретки	Невообичаени
<i>Бубрезни и уринарни нарушувања</i>		
Хематурија	Чести	Чести
<i>Нарушувања на репродуктивниот систем и на дојките</i>		
Абнормална вагинална хеморагија, урогенитална хеморагија	Невообичаени	Вообичаени
<i>Општи нарушувања и состојби на местото на администрацијата</i>		
Крвавење на местото наапликација	Невообичаени	Невообичаени
<i>Испитувања</i>		
Позитивни окултни крвавења	Невообичаени	Невообичаени
<i>Повреди, загадување и компликации од процедурата</i>		



Контузија	Чести	Чести
Постпроцедурална хеморагија (вклучително и постпроцедурален хематом, хеморагија на раната, хематом на местото на пункција на крвниот сад и хеморагија на местото на катетерот), секреција на раната, хеморагија на местото на инцизија (вклучително и хематом на местото на инцизија), оперативна хеморагија	Невообичаени	Невообичаени
Тревматска хеморагија	Невообичаени	Невообичаени

\* Нема појави на генерализиран пруритус во CV185057 (долготрајна превенција од VTE)

† Терминот „мозочна хеморагија“ ги опфаќа сите интракранијални или интраспинални хеморагии (т.е. хеморагичен мозочен удар или путамен, хеморагии во малиот мозок, интравентрикуларни или субдурални хеморагии).

Употреббата на апиксабан може да биде поврзана и со зголемување на ризикот на окултно или јасно крвавење од било кое ткиво или орган што може да доведе до постхеморагична анемија. Знаци, симптомите и тежината (вклучувајќи и можен фатален исход) варираат во зависност од локацијата и степенот или должината на крвавењето (види делови 4.4 и 5.1).

#### Пријавување на сусспектни несакани реакции

Пријавувањето на сусспектните несакани реакции по одобрувањето на лекот е важно. Тоа овозможува континуирано следење на балансот придобивка/rizik од лекот. Несаканите дејствија од лековите може да ги пријавите во Националниот центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства (ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 кат 1) или по електронски пат преку веб-страницата на Агенцијата <http://malmed.gov.mk/>.

#### 4.9 Предозирање

Предозирањето со апиксабан може да доведе до зголемен ризик од крвавење. Во случај на хеморагични компликации, треба да се прекине со третманот и да се утврди изворот на крвавењето. Треба да се разгледа можноста за примена на соодветен третман, на пример, хируршка хемостаза, транфузија на свежо смрзнатата плазма или употребата на агенс за запирање на инхибиторите на факторот Xa.

Во контролирани клинички студии, орално даден апиксабан кај здрави волонтери во дози до 50 mg дневно во тек на 3 до 7 дена (25 mg два пати на ден 7 дена или 50 mg еднаш дневно 3 дена) не доведува до клинички значајни несакани реакции.

Кај здрави лица, примената на активен јаглен 2 и 6 часа после земањето на 20 mg апиксабан доведува до намалување на средната апиксабан AUC за 50% и 27% соодветно, и нема влијание на  $C_{max}$ . Просечниот полуживот на апиксабан се намалува од 13.4 часа кога се зема само апиксабан, до 5.3 часа и 4.9 часа, соодветно, кога активниот јаглен беше земен 2 и 6



часа после апиксабан. Поради тоа, употребата на активен јаглен може да биде од корист за да се совлада предозирање или случајно земање на апиксабан.

Во ситуации кога е потребно да се запре антикоагулантната терапија заради животозагрозувачко или неконтролирано крвавење, достапен е агенс за запирање на инхибиторите на факторот Xa (види дел 4.4). Исто така, треба да се земе предвид употребата на комплексни концентрати на протромбин (PCC) или рекомбинантен фактор VIIa. Неутрализирањето на фармакодинамичките ефекти на апиксабан, како што покажуваат промените во анализата за генерирање на тромбинот, беше очигледно на крајот од инфузијата и постигна нормални вредности во рок од 4 часа по почетокот на 30-минутна инфузија со PCC со 4 фактори кај здравите испитаници. Но, не постои клиничко искуство при кошто се запира крвавењето со производите со PCC со 4 фактори кај лицата што примиле апиксабан. Во моментов нема искуство со употреба на рекомбинантен фактор VIIa кај лица кои се третирани со апиксабан. Рекомбинантен фактор VIIa може да се примени повторно и дозата да се титрира во зависност од намалувањето на крвавењето.

Во зависност од локалната достапност, треба да се размисли за консултација со експерт за коагулација во случај на големи крвавења.

Хемодијализата го намалува AUC на апиксабан за 14% кај пациенти со бубрежно заболување во краен стадиум (ESRD) кога една доза апиксабан од 5 mg се дава орално. Затоа, хемодијализата не е ефикасен начин за управување со прекумерни дози на апиксабан.

## 5. ФАРМАКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

### 5.1 Фармакодинамски својства

Фармакотераписка група: антитромботични агенси, инхибитори на фактор Xa, ATC код: B01AF02.

#### Механизам на дејство

Апиксабан е моќен, орален, реверзибilen, и високоселективен директен инхибитор на фактор Xa. Не е потребен антитромбин III за антитромботична активност. Апиксабан го инхибира слободниот и тромб- поврзан фактор Xa, и протромомбоцитната активност. Апиксабан нема директен ефект на тромбоцитната агрегација, но врши индиректна инхибиција на формирањето на тромбин и развојот на тромби. Со инхибиција на фактор Xa, апиксабан превенира формирање на тромбин и формирање на тромби. Претклиничките испитувања на апиксабан кај животни укажуваат на антитромбоцитна ефикасност кај превенција на артериска и венска тромбоза кај дози кои задржуваат хемостаза.

#### Фармакодинамско дејство

Фармакодинамскиот ефект на апиксабан зависи од механизмот на дејство (инхибиција на фактор Xa). Како резултат на инхибиција на фактор Xa, апиксабанот го продолжува протомбинското време (PT), INR и активираното парцијално тромбопластинско време (aPTT). Забележаните промени кај овие тестови на коагулација во очекувано терапевтски дози се мали и се предмет на висок степен на варијабилност. Тие не се препорачуваат за проценка на фармакодинамскиот ефект на апиксабан. При анализата за генерирање тромбин, апиксабанот го намали потенцијалот за ендоген тромбин, којшто е мерка за генерирање тромбин во човечката плазма.



Апиксабан исто така покажува и анти-фактор Ха активност, како што се гледа од намалувањето на фактор Ха ензимската активност со многу од готовите анти-фактор Ха китови на пазарот, како и да е сепак резултатите се разликуваат кај поединечни китови. Податоци од клинички студии се достапни само за хромогениот Rotachrom® Хепарин. Анти-фактор Ха активност покажува тесна директна линеарна врска со плазматските концентрации на апиксабан, достигнувајќи максимални вредности за време на пикот на плазма концентрациите на апиксабан. Односот помеѓу плазматските концентрации на апиксабан и анти-фактор Ха активност е приближно линеарен при широк дозен опсег на апиксабан.

Табелата 3 подолу го покажува предвиденото стабилно изложување и активноста на анти-факторот Ха за секоја индикација. Кај пациенти со невалвуларна атријална фибрилација коишто примаат апиксабан за превенција на удар и системски емболизам, резултатите покажуваат помалку од 1,7-пати флукутација во највисоките до умерени нивоа. Кај пациентите што примаат апиксабан за третман на DVT и PE или превенција на рекурентни DVT и PE, резултатите покажуваат помалку од 2,2-пати флукутација во највисоките до умерени нивоа.

**Табела 3: Предвидено стабилно изложување на апиксабан и активност на анти-фактор Ха**

	Апикс. $C_{max}$ (ng/mL)	Апикс. $C_{min}$ (ng/mL)	Апикс. активност на анти-фактор Ха Max (IU/mL)	Апикс. активност на анти-фактор Ха Min (IU/mL)
Средна вредност [5, 95 процентили]				
<i>Превенција на удар и системски емболизам: NVAF</i>				
2,5 mg двапати дневно*	123 [69; 221]	79 [34; 162]	1,8 [1,0, 3,3]	1,2 [0,51; 2,4]
5 mg двапати дневно	171 [91, 321]	103 [41; 230]	2,6 [1,4; 4,8]	1,5 [0,61; 3,4]
<i>Третман на DVT, третман на PE и превенција од рекурентни DVT и PE (VTEt)</i>				
2,5 mg двапати дневно	67 [30; 153]	32 [11; 90]	1,0 [0,46; 2,5]	0,49 [0,17; 1,4]
5 mg двапати дневно	132 [59; 302]	63 [22; 177]	2,1 [0,91; 5,2]	1,0 [0,33; 2,9]
10 mg двапати дневно	251 [111; 572]	120 [41; 335]	4,2 [1,8; 10,8]	1,9 [0,64; 5,8]

\* Популација со прилагодена доза врз основа на 2 од 3 критериуми за намалување на дозата во студијата АРИСТОЕЛ.

Иако при третман со апиксабан нема потреба од рутински следење на изложеноста, калибриран квантитативен тест за анти-фактор Ха може да биде корисен во исклучителни ситуации кога информациите за изложеноста на апиксабан може да помогне при клинички одлуки, на пример при предозирање и итна хируршка интервенција.

#### Клиничката ефикасност и безбедност



Превенција на удар и системски емболизам кај пациенти без невалуларна атријална фибрилација (NVAF)

Вкупно 23799 пациенти биле рандомизирани во клиничката програма (ARISTOTLE: апиксабан наспроти варфарин, AVERROES: апиксабан наспроти ASA), вклучувајќи и 11927 испитаници рандомизирани на апиксабан. Дизајнот на програмата има за цел да се демонстрира ефикасноста и безбедноста на апиксабан за превенција на мозочен удар и системски емболизам кај пациенти со не влавуларна атријална фибрилација (NVAF) и еден или повеќе дополнителни фактори на ризик, како што се:

- пред мозочен удар или минлив исхемичен напад (TIA)
- возраст  $\geq$  75 години
- хипертензија
- дијабетес мелитус
- симптоматска срцева слабост (NYHA класа  $\geq$  II)

ARISTOTLE студија

Во студијата ARISTOTLE вкупно 18201 пациенти биле рандомизирани во двојно слепа студија - третман со апиксабан 5 mg двапати дневно (или 2,5 mg двапати дневно кај селектирани пациенти [4,7%], види дел 4.2) или варфарин (целни INR опсег 2,0-3,0), пациентите се изложени на тестирање на активната супстанција за период од просек 20 месеци.

Просечната возраст на пациентите е 69,1 години, просечната CHADS<sub>2</sub> полувреме беше 2,1 и 18,9% од пациентите имале претходно мозочен удар или TIA.

Во истражувањето, апиксабан постигнал статистички значајна супериорност во примарната цел на превенција од мозочен удар (хеморагични или исхемични) и системски емболизам (види Табела 4), споредено со варфарин.

**Табела 4: Резултат на ефикасност кај пациенти со атријална фибрилација во ARISTOTLE студија**

	Апиксабан N=9120 n(%/год.)	Варфарин N=9081 n(%/год.)	Hazard Ratio (95% CI)	P-Вредност
Инсулт или системски емболизам	212 (1,27)	265 (1,60)	0,79 (0,66; 0,95)	0,0114
Мозочен удар				
Исхемичен или неопределен	162 (0,97)	175 (1,05)	0,92 (0,74; 1,13)	
Хеморагичен	40 (0,24)	78 (0,47)	0,51 (0,35; 0,75)	
Системски емболизам	15 (0,09)	17 (0,10)	0,87 (0,44; 1,75)	

За пациенти кои беа рандомизирани на варфарин, просечниот процент на време во терапевтскиот опсег (TTR) (INR 2-3) е 66%.

Апиксабан покажува намалување на мозочен удар и системски емболизам во споредба со варфарин, при различни нивоа на централен TTR, во највисокиот квартал од TTR спрема центарот, релативниот ризик на апиксабан споредбено со варфарин е 0,73 (95% CI, 0,38; 1,40).

Клучни секундарни крајни цели за масивно крвавење и смрт од било каква причина се тестирали во однапред утврдена стратегија за хиерархиски тестирања за да се контролира вкупната тип 1 грешка во студијата. Статистички значајна супериорност е постигната во клучните секундарни крајни цели, како за големо крвавење, така и за смрт од било каква причина (види Табела 5). Со подобрување на следење на INR, се намалила набљудуваните придобивки на апиксабан споредбено со варфарин во однос на смрт од било која причина.

**Табела 5: Секундарни цели кај пациенти со атријална Фибрилација во ARISTOTLE студија**

	Апиксабан N=9088 n(%/год.)	Варфарин N=9052 n(%/год.)	Hazard Ratio (95% CI)	P-Вредност
<b>Исход од крвавење</b>				
Масивни*	327 (2,13)	462 (3,09)	0,69 (0,60; 0,80)	<0,0001
Фатални	10 (0,06)	37 (0,24)		
Инtrakранијални	52 (0,33)	122 (0,80)		
Масивни + CRNM†	613 (4,07)	877 (6,01)	0,68 (0,61; 0,75)	<0,0001
Сите	2356 (18,1)	3060 (25,8)	0,71 (0,68; 0,75)	<0,0001
<b>Останати цели</b>				
Смрт (од сите причинители)	603 (3,52)	669 (3,94)	0,89 (0,80; 1,00)	0,0465
Миокарден инфаркт	90 (0,53)	102 (0,61)	0,88 (0,66; 1,17)	

\*Големи крвавење дефинирани по Меѓународно друштво на Тромбоза и Хемостаза (ISTH) критериуми.

† Клинички значајни не-масивни (Clinically Relevant Non-Major)

Вкупната инциденца на прекин на терапија како резултат на несакани реакции изнесува 1,8% за апиксабан и 2,6% за варфарин во студијата ARISTOTLE. Резултатите во однос на ефикасноста за претходно утврдените подгрупи, вклучувајќи CHADS<sub>2</sub> резултат, возраст, телесна тежина, пол, статус на бубрежната функција, претходен мозочен удар или TIA и дијабетес одговараат на примарните резултати за ефикасноста на вкупната испитувана популација во текот на оваа студија.

Инциденцата на ISTH масивни гастроинтестинални крварења (вклучувајќи горен ГИ, долен ГИ, и ректални крвавење) е 0,76%/годишно со апиксабан и 0,86%/годишно со варфарин.

Резултатите во однос на масивно крвавење за претходно утврдените подгрупи, вклучувајќи CHADS<sub>2</sub> резултат, возраст, телесната тежина, пол, статус на бубрежната функција, претходен мозочен удар или TIA и дијабетес, одговараат на резултатите за општата популација испитувана во студијата.

#### AVERROES студија

Во истражувањето AVERROES вкупно 5598 пациенти се сметаат за несоодветни за VKA, од страна на истражувачот беа рандомизирани за третман со апиксабан 5 mg двапати дневно (или 2,5 mg двапати дневно кај селектирани пациенти [6,4%], види дел 4.2) или ацетил салицилна киселина. ASA е дадена како едократна дневна доза од 81 mg (64%), 162 (26,9%), 243 (2,1%), или 324 mg (6,6%) во дискреција на истражувачот. Пациентите биле изложени на испитуваната активна супстнација во период со средна вредност од 14 месеци. Просечната возраст беше 69,9 години, средната CHADS<sub>2</sub> резултатот 2,0 и 13,6% од пациентите имале претходно мозочен удар или TIA.

Најчестите причини за недостаток на докази за VKA терапијата во студијата AVERROES вклучуваат неможност/мала веројатност да се постигнат вредностите на INR во рамките на потребните интервали (42,6%) пациентот одбива лекување со VKA (37,4%), CHADS<sub>2</sub> резултат = 1 и лекарот не препорача лекување со VKA (21,3%), не може да се смета дека пациентот ќе се придржува кон упатствата за лекување со лекот VKA (15,0%), и потешкотии / очекувани потешкотии во контакт со пациентот во случај на потреба од итна промена на дозата (11,7%).

AVERROES беше рано прекината врз основа на препораките од страна на Data Monitoring Committee поради јасен доказ за намалување на мозочен удар и системски емболизам со прифатлив безбедносен профил.

Вкупниот прекин како резултат на несакани реакции беше 1,5% за апиксабан и 1,3% за ASA во AVERROES студијата.

Во истражувањето апиксабан постигнува статистички значајна супериорност во однос на примарната цел на превенција од мозочен удар (хеморагичен, исхемичен или неодреден) или системски емболизам (види Табела 6) во споредба со ASA.

**Табела 6: Резултати на клучната ефикасност кај пациенти со атријална фибрилација во AVERROES студија**

	Апиксабан N=2807 n(%/год.)	ASA N=2791 n(%/год.)	Hazard Ratio (95% CI)	P-Вредност
Мозочен удар или системски емболизам *	51 (1,62)	113 (3,63)	0,45 (0,32, 0,62)	<0,0001
Мозочен удар				
Исхемичен или неодреден	43 (1,37)	97 (3,11)	0,44 (0,31; 0,63)	
Хеморагичен	6 (0,19)	9 (0,28)	0,67 (0,24; 1,88)	
Системски емболизам	2 (0,06)	13 (0,41)	0,15 (0,03; 0,68)	
Мозочен удар, системски емболизам, МИ, или васкуларна смрт *†	132 (4,21)	197 (6,35)	0,66 (0,53; 0,83)	0,003
Миокарден инфаркт	24 (0,76)	28 (0,89)	0,86 (0,50, 1,48)	
Васкуларна смрт	84 (2,65)	96 (3,03)	0,87	



			(0,65; 1,17)	
Смрт од сите причинители <sup>†</sup>	111 (3,51)	140 (4,42)	0,79 (0,62; 1,02)	0,068

\* Оценет од секвенцијални тестирање стратегија дизајнирана со цел да се контролира целокупната тип I грешка во процесот на испитувањето.

† Секундарна цел.

Немаше статистички значајна разлика во инциденцата на масивни крварења помеѓу апиксабан и ASA (види Табела 7).

**Табела 7: Случаи на крварење кај пациенти со атријална фибрилација во студијата AVERROES**

	Апиксабан N=2798 n(%/год.)	ASA N=2780 n(%/год.)	Hazard Ratio (95% CI)	P- Вредност
Масивни*	45 (1,41)	29 (0,92)	1,54 (0,96; 2,45)	0,0716
Фатални, п	5 (0,16)	5 (0,16)		
Инtrakранијални, п	11 (0,34)	11 (0,35)		
Тешки + CRNM <sup>†</sup>	140 (4,46)	101 (3,24)	1,38 (1,07, 1,78)	0,0144
Сите	325 (10,85)	250 (8,32)	1,30 (1,10, 1,53)	0,0017

\*Масивни крварења дефинирани по критериуми на International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)

† Клинички значајни не-масивни (Clinically Relevant Non-Major)

#### *Пациенти со NVAF и ACS и/или пациенти кај кои е извршена PCI*

Во AUGUSTUS, рандомизирана, отворена контролирана студија користејќи 2X2 факторски дизајн, биле вклучени 4614 пациенти со NVAF кои имале ACS (43%) и/или кај кои била извршена PCI (56%). Сите пациенти примале терапија во позадина со инхибитор на P2Y12 (клопидогрел: 90,3%) пропишан според локалните стандарди за здравствена нега.

Пациентите биле рандомизирани до 14 дена по ACS и/или PCI или со апиксабан од 5 mg два пати на ден (2,5 mg два пати на ден, ако биле исполнети два или повеќе критериуми за намалување на дозата; 4,2% добија пониска доза) или со VKA и/или ASA (81 mg еднаш на ден) или со плацебо. Средната возраст била 69,9 години, 94% од случаите кои беа рандомизирани имаа резултат за CHA2DS2-VASc > 2, а 47% имаа резултат за HAS-BLED > 3. За пациентите рандомизирани со VKA, времето на терапевтски опсег во проценти (TTR) ( INR 2-3) било 56%, со 32% од времето под TTR и 12% над TTR.

Примарната цел на AUGUSTUS беше да се процени безбедноста, при што примарна крајна точка беше масовно крварење според ISTH или CRNM крварење. При споредба на апиксабан со VKA, примарната крајна точка за безбедност при масовно крварење според ISTH или CRNM крварење во 6-ти месец настанала кај 241 (10,5%) и пациенти кои примале апиксабан и кај 332 (14,7%) пациенти од групата кои примале VKA. (HR = 0,69, 95% CI: 0,58, 0,82; двострано p <0,0001 за неинфириорност и p <0,0001 за супериорност). За VKA, дополнителните анализи користејќи подгрупи според TTR покажаа дека највисоката стапка на крварење е поврзана со најнискиот квартил на TTR. Стапката на крварење беше слична помеѓу апиксабан и највисокиот квартил на TTR.

При споредба на ASA со плацебо, примарната крајна точка на безбедноста при масовно крварење според ISTH или CRNM крварење во 6-ти месец настанала кај 367 (16,1%) пациенти



во групата на ASA и кај 204 (9,0%) пациенти во групата на плацебо ( $HR = 1,88$ , 95% CI: 1,58, 2,23; двострана  $p <0.0001$ ).

Поточно, кај пациенти третирани со апиксабан, до масовно крвавење или CRNM крвавење дошло кај 157 (13,7%) и 84 (7,4%) пациенти во групата на ASA и во групата на плацебо, соодветно. Кај пациенти третирани со VKA, масовно или CRNM крвавење се случило кај 208 (18,5%) и 122 (10,8%) пациенти во групата на ASA и во групата на плацебо, соодветно.

Другите ефекти на третманот беа оценувани како секундарна цел на студијата, со композитни крајни точки.

При споредба на апиксабан со VKA, композитната крајна точка на смрт или повторна хоспитализација настанала кај 541 (23,5%) и 632 (27,4%) пациенти во групата на апиксабан и во групата на VKA, соодветно. Композитната крајна точка на смрт или исхемичен настан (мозочен удар, миокарден инфаркт, тромбоза на стентови или итна реваскуларизација) настанале кај 170 (7,4%) и кај 182 (7,9%) пациенти во групата на апиксабан и во групата на VKA, соодветно.

При споредба на ASA со плацебо, композитната крајна точка на смрт или повторна хоспитализација настанала кај 604 (26,2%) и 569 (24,7%) пациенти во групата на ASA и во групата на плацебо, соодветно. Композитната крајна точка на смрт или исхемичен настан (мозочен удар, инфаркт на миокардот, тромбоза на стентови или итна реваскуларизација) настанала кај 163 (7,1%) и кај 189 (8,2%) пациенти во групата на ASA и во групата на плацебо, соодветно.

#### Пациенти кај коишто ќе се прави кардиоверзија

Во отворената, мултицентрична студија EMANATE беа вклучени 1500 пациенти коишто или претходно не биле третирани со орални антикоагуланти или пак примиле таква терапија во период помал од 48 часа и имале закажано кардиоверзија за NVAF. Пациентите биле рандомизирани во сооднос 1:1 на апиксабан или на хепарин и/или VKA за превенција на кардиоваскуларни настани. Електрична и/или фармаколошка кардиоверзија била извршена по примени најмалку 5 дози на апиксабан од 5 mg двапати дневно (или 2,5 mg двапати дневно кај одредени пациенти (видете го делот 4.2)) или најмалку 2 часа по примена почетна доза од 10 mg (или почетна доза од 5 mg кај одредени пациенти (видете го делот 4.2)) ако било потребно да се направи кардиоверзијата порано. Во групата со апиксабан, 342 пациенти примиле почетна доза (331 пациент примиле доза од 10 mg, а 11 пациенти доза од 5 mg).

Немало мозочни удари (0%) во групата со апиксабан ( $n= 753$ ), а имало 6 (0,80%) мозочни удари во групата со хепарин и/или VKA ( $n = 747$ ; RR 0,00, 95% CI 0,00, 0,64). Смрт настапила кај 2 пациенти (0,27%) во групата со апиксабан и кај 1 пациент (0,13%) во групата со хепарин и/или VKA. Не се пријавени случаи на системска емболија.

Случаи на големо крвавење и крвавење заради CRNM се појавиле кај 3 (0,41%), односно кај 11 (1,50%) пациенти во групата со апиксабан, во споредба со 6 (0,83%) и 13 (1,80%) пациенти во групата со хепарин и/или VKA.

Оваа истражувачка студија покажала споредлива ефикасност и безбедност помеѓу групите што примале апиксабан и хепарин и/или VKA во услови на кардиоверзија.

#### Третман на DVT, третман на PE и превенција на рекурентни DVT и PE (VTE)

Клиничката програма (AMPLIFY: апиксабан наспроти енокапарин/варфарин AMPLIFY EXH: апиксабан наспроти плацебо) беше наменета да ја демонстрира ефикасноста и стабилноста на

апиксабан за третман на DVT и/или PE (AMPLIFY) и продолжена терапија за превенција на рекурентни DVT и/или PE (AMPLIFY-EXT). Двете студии беа рандомизирани, со паралелни групи, двојно слепи и мултинационални испитувања на пациенти со симптоматична проксимална DVT или симптоматична PE. Сите клучни безбедносни и ефикасни крајни точки беа проценети од независен и незапознаен комитет.

#### AMPLIFY студија

Во студијата AMPLIFY вкупно 5395 беа избрани по случаен избор за третман со апиксабан од 10 mg двапати дневно орално во период од 7 дена, следено со апиксабан од 5 mg двапати дневно орално во период од 6 месеци или со еноксапарин од 1 mg/kg двапати дневно подкожно во период од најмалку 5 дена (до INR $\geq$ 2) или со (краен опсег на INR од 2,0-3,0) орално во период од 6 месеци.

Средната возраст беше 56,9 години и 89,8% од пациентите избрани по случаен избор имаа непровоцирани настапи на VTE.

Кај пациентите избрани по случаен избор за варфарин, средниот процент на време во терапевтски опсег (INR 2,0-3,0) беше 60,9. Апиксабан покажа намалување при смрт поврзана со рекурентни симптоматични VTE или VTE на различни нивоа на централен TTR; со највисок квартил од TTR наспроти централната вредност, релативниот ризик за апиксабан наспроти еноксапарин/варфарин беше 0,79 (95% CI, 0,39; 1,61).

Во студијата, апиксабан покажа дека не е инфериорен во однос на еноксапарин/варфарин во комбинирана примарна крајна точка на проценети случаи на смрт од рекурентни симптоматични VTE (DVT што не била фатална или PE што не била фатална) или случаи на смрт поврзани со VTE (видете табела 8).

**Табела 8: Резултати за ефикасност на студијата AMPLIFY**

	Апиксабан N=2609 n (%)	Еноксапарин/Варфарин N=2635 n (%)	Релативен ризик (95% CI)
VTE или случаи на смрт поврзани со VTE	59 (2,3)	71 (2,7)	0,84 (0,60; 1,18)*
DVT	20 (0,7)	33 (1,2)	
PE	27 (1,0)	23 (0,9)	
Случаи на смрт поврзани со VTE	12 (0,4)	15 (0,6)	
VTE или смрт заради сите причини	84 (3,2)	104 (4,0)	0,82 (0,61; 1,08)
VTE или случаи на смрт поврзани со	61 (2,3)	77 (2,9)	0,80 (0,57; 1,11)

	Апиксабан N=2609 n (%)	Еноксапарин/Вар фарин N=2635 n (%)	Релативен ризик (95% CI)
CV			
VTE, случаи на смрт поврзани со VTE или големо кревавење	73 (2,8)	118 (4,5)	0,62 (0,47; 0,83)

\* Не е инфериор во споредба со еноксапарин/варфарин (р-вредност <0,0001)

Ефикасноста на апиксабан во почетниот третман на VTE беше постојана меѓу пациентите кои беа третирани заради PE [релативен ризик од 0,9; 95% CI (0,5; 1,6)] или DVT [релативен ризик од 0,8; 95% CI (0,5, 1,3)]. Ефикасноста во подгрупите, имајќи ги предвид возраста, полот, индексот на телесната маса (BMI), бубрежната функција, степенот на индексот PE, локацијата на тромбот при DVT и претходната парентерална употреба на хепарин беше генерално конзистентна.

Примарната крајна точка во однос на безбедноста беше големо кревавење. Во студијата, апиксабан беше статистички супериорен во однос на еноксапарин/варфарин во врска со примарната точка поврзана со безбедноста [релативен ризик 0,31, 95% интервал на доверба (0,17; 0,55), Р-вредност <0,0001] (видете tabela 9).

**Табела 9: Резултати за кревавење во студијата AMPLIFY**

	Апиксабан N=2676 n (%)	Еноксапарин/ Варфарин N=2689 n (%)	Релативен ризик (95% CI)
Големо	15 (0,6)	49 (1,8)	0,31 (0,17; 0,55)
Големо + CRNM	115 (4,3)	261 (9,7)	0,44 (0,36; 0,55)
Мало	313 (11,7)	505 (18,8)	0,62 (0,54; 0,70)
Сè	402 (15,0)	676 (25,1)	0,59 (0,53; 0,66)

Процентото големо кревавење и кревавењето заради CRNM од кое било анатомско место беа главно помали во групата на апиксабан во споредба со групата на еноксапарин/варфарин. Процентото големо гастроинтестинално кревавење кај ISTH се појави кај 6 (0,2%) пациенти третирани со апиксабан и 17 (0,6%) пациенти третирани со еноксапарин/варфарин.

#### AMPLIFY-EXT студија

Во студијата AMPLIFY-EXT, вкупно 2482 пациенти беа избрани по случаен избор за третман со апиксабан од 2,5 mg двапати дневно орално, апиксабан 5 mg двапати дневно орално или со плацебо во период од 12 месеци по завршни 6 до 12 месеци почетна анти-коагулантна терапија. Од нив, 836 пациенти (33,7%) учествуваа во студијата AMPLIFY пред да се вклучат во студијата AMPLIFY-EXT. Средната возраст беше 56,7 години и 91,7% од пациентите избрани по случаен избор имаа непровоцирани настапи на VTE.



Во студијата, двете дози на апиксабан беа статистички супериорни во однос на плацебо во примарната крајна точка што се однесува на симптоматична рекурентна VTE (DVT без фатален крај или PE без фатален крај) или смрт од сите причини (видете табела 10).

**Табела 10: Резултати за ефикасност во студијата AMPLIFY-EXT**

	Апиксабан 2,5 mg (N=840)	Апиксабан 5,0 mg (N=813)	Плацебо (N=829)	Релативен ризик (95% CI) Апикс 2,5 mg наспроти плацебо	Апикс 5,0 mg наспроти плацебо
	n (%)				
Рекурентна VTE или смрт од сите причини	19 (2.3)	14 (1.7)	77 (9.3)	0.24 (0.15, 0.40) <sup>‡</sup>	0.19 (0.11, 0.33) <sup>‡</sup>
DVT*	6 (0,7)	7 (0,9)	53 (6,4)		
PE*	7 (0,8)	4 (0,5)	13 (1,6)		
Смрт од сите причини	6 (0,7)	3 (0,4)	11 (1,3)		
Рекурентна VTE или смрт заради VTE	14 (1,7)	14 (1,7)	73 (8,8)	0,19 (0,11; 0,33)	0,20 (0,11; 0,34)
Рекурентна VTE ими смрт заради CV	14 (1,7)	14 (1,7)	76 (9,2)	0,18 (0,10; 0,32)	0,19 (0,11; 0,33)
DVT без фатални последици <sup>†</sup>	6 (0,7)	8 (1,0)	53 (6,4)	0,11 (0,05; 0,26)	0,15 (0,07; 0,32)
PE без фатални последици <sup>†</sup>	8 (1,0)	4 (0,5)	15 (1,8)	0,51 (0,22; 1,21)	0,27 (0,09; 0,80)
Смрт заради VTE	2 (0,2)	3 (0,4)	7 (0,8)	0,28 (0,06; 1,37)	0,45 (0,12; 1,71)

\* p-вредност <0.0001

\* За пациенти со повеќе од еден инцидент коишто придонеле кон сложената крајна точка, беше пријавен само првиот инцидент (на пр. ако пациентот искусил и DVT, а потоа и PE, беше пријавен само DVT)

† Одредени пациенти искусија повеќе од еден инцидент и беа претставени во двете класификацији

Ефикасноста за апиксабан за превенција на повторување на VTE беше одржана во подгрупите, вклучувајќи ги возрастта, полот, BMI и бубрежната функција.

Примарната крајна точка во врска со безбедноста беше големо крвавење во текот на периодот на третманот. Во студијата, инциденцата на големо крвавење за двете дози на апиксабан немаше статистички значителна разлика во однос на плацебо. Немаше статистички значителна разлика во



инциденцата на големо крвавење + CRNM, помало и сите видови крвавења меѓу групите третирани со апиксабан од 2,5 mg двапати дневно и со плацебо (видете ја табелата 11).

**Табела 11: Резултати за крвавење во студијата AMPLIFY-EXT**

	Апиксабан 2,5 mg (N=840)	Апиксабан 5,0 mg (N=811)	Плацебо (N=826)	Релативен ризик (95% CI) Апикс. 2,5 mg наспроти плацебо	Апикс 5,0 mg наспроти плацебо
	n (%)				
Големо	2 (0,2)	1 (0,1)	4 (0,5)	0,49 (0,09; 2,64)	0,25 (0,03; 2,24)
Големо + CRNM	27 (3,2)	35 (4,3)	22 (2,7)	1,20 (0,69; 2,10)	1,62 (0,96; 2,73)
Мало	75 (8,9)	98 (12,1)	58 (7,0)	1,26 (0,9; 1,75)	1,70 (1.25, 2.31)
Сè	94 (11,2)	121 (14,9)	74 (9,0)	1,24 (0,93; 1,65)	1,65 (1,26; 2,16)

Проценетото големо гастроинтестинално крвавење со ISTH се појави кај 1 (0,1%) пациент третиран со апиксабан при доза од 5 mg двапати на ден, немаше пациенти со доза од 2,5 mg двапати дневно и 1 пациент третиран со плацебо (0,1%).

#### Педијатриска популација

Не постои одобрена педијатриска индикација (видете дел 4.2).

#### Превениција на VTE кај педијатриски пациенти со акутна лимфобластна леукемија или лимфобластен лимфом (ALL, LL)

Во студијата PREVAPIX-ALL, вкупно 512 пациенти на возраст од  $\geq 1$  до  $< 18$  со новодијагностицирана ALL или LL, кои примале индукциона хемотерапија вклучувајќи аспарагиназа преку уред за централен венски пристап, биле рандомизирани 1:1 на отворена тромбопрофилакса со апиксабан или стандардна нега (без системска антикоагулација). Апиксабан бил аплициран во режим со фиксна доза, според нивото на телесната тежина, дизајниран да произведе изложеност споредлива со оние забележани кај возрасни кои примале 2,5 mg два пати дневно (видете табела 12). Апиксабан бил даван како таблета од 2,5 mg, таблета од 0,5 mg или орален раствор од 0,4 mg/mL. Просечното времетраење на изложеноста во групата со апиксабан било 25 дена.



**Табела 12: Дозирање на апиксабан во студијата PREVAPIX-ALL**

Опсег на тежина	Распоред на дози
6 до < 10,5 kg	0,5 mg двапати дневно
10,5 до < 18 kg	1 mg двапати дневно
18 до < 25 kg	1,5 mg двапати дневно
25 до < 35 kg	2 mg двапати дневно
≥ 35 kg	2,5 mg двапати дневно

Примарната крајна точка за ефикасност била составена од проценета симптоматска и асимптоматска нефатална длабока венска тромбоза, белодробна емболија, церебрална венска синусна тромбоза и смрт поврзана со венски тромбоемболизам. Инциденцата на примарната крајна точка за ефикасност била 31 (12,1%) во групата со апиксабан наспроти 45 (17,6%) во групата со стандардна нега. Релативното намалување на ризикот не постигнало значајност.

Безбедносните крајни точки биле проценети според критериумите на ISTH. Примарната безбедносна крајна точка, големо крвавење, се јавило кај 0,8% од пациентите во секоја група на третман. CRNM крвавење се јавило кај 11 пациенти (4,3%) во групата со апиксабан и 3 пациенти (1,2%) во групата со стандардна нега. Најчестиот настан на CRNM крвавење што придонесува за разликата во третманот била епистаксата со благ до умерен интензитет. Настани со мало крвавење се јавиле кај 37 пациенти во групата со апиксабан (14,5%) и 20 пациенти (7,8%) во групата за стандардна нега.

Превенција на тромбоемболизам (ТЕ) кај педијатриски пациенти со вродени или стекнати срцеви заболувања

SAXOPHONE беше рандомизирана 2:1 отворена, мултицентрична компаративна студија на пациенти на возраст од 28 дена до < 18 години со вродени или стекнати срцеви заболувања на кои им е потребна антикоагулација. Пациентите примале или апиксабан или стандардна тромбопрофилакса со антагонист на витамин К или хепарин со ниска молекуларна тежина. Апиксабан бил аплициран според фиксна доза, режим според нивото на телесната тежина, дизајниран да произведе изложеност споредлива со оние забележани кај возрасни кои примале доза од 5 mg двапати дневно (видете табела 13). Апиксабан бил даван како таблета од 5 mg, таблета од 0,5 mg или орален раствор од 0,4 mg/mL. Просечното времетраење на изложеноста во групата со апиксабан било 331 ден.

**Табела 13: Дозирање на апиксабан во студијата SAXOPHONE**

Опсег на тежина	Распоред на дози
6 до < 9 kg	1 mg двапати дневно
9 до < 12 kg	1,5 mg двапати дневно
12 до < 18 kg	2 mg двапати дневно
18 до < 25 kg	3 mg двапати дневно
25 до < 35 kg	4 mg двапати дневно
≥ 35 kg	5 mg двапати дневно

Примарната безбедносна крајна точка, составена од проценето ISTH дефинирано како големо и CRNM крвавење, се јавила кај 1 (0,8%) од 126 пациенти во групата со апиксабан и кај 3 (4,8%) од 62 пациенти во групата со стандардна нега. Секундарните безбедносни крајни точки на



проценетите големи, CRNM и сите крвавења биле слични по инциденца во двете третирани групи. Секундарната безбедносна крајна точка за прекин на лекот поради несакан настан, неподносливост или крвавење била пријавена кај 7 (5,6%) испитаници во групата со апиксабан и кај 1 (1,6%) испитаник во групата со стандардна нега. Ниеден пациент во ниедна од двете третирани групи не доживеал тромбоемболичен настан. Немало смртни случаи во двете третирани групи.

Оваа студија беше проспективно дизајнирана за описна ефикасност и безбедност поради очекуваната ниска инциденца на ТЕ и крвавење кај оваа популација. Поради забележаната ниска инциденца на ТЕ во оваа студија, не може да се утврди дефинитивна проценка на придобивките и ризикот.

Европската агенција за лекови ја одложи обврската за поднесување на резултатите од студиите за третман на венски тромбоемболизам со Еликвис во една или повеќе подгрупи на педијатриска популација (види дел 4.2 информации за педијатриска употреба).

## 5.2 Фармакокинетски својства

### Апсорпција

Апсолутната биорасположивост на апиксабан е приближно 50% за дози до 10 mg. Апиксабан брзо се апсорбира со максимална концентрација ( $C_{max}$ ) која се постигнува 3-4 часа по земање на дозата. Земањето на храна не влијае на апиксабан AUC или  $C_{max}$  на доза од 10 mg. Апиксабан може да се земе со или без храна.

Фармакокинетиката на апиксабан е линеарна со дозно пропорционално зголемување на изложеност за орални дози до 10 mg. Во дози  $\geq 25$  mg апиксабан има ограничување на апсорпцијата по растворање и намалување на биорасположивост. Параметрите на изложеност на апиксабан покажуваат ниска до умерена варијабилност, рефлектирана преку интра и интериндивидуална варијабилност од околу 20% CV и околу 30% CV соодветно.

По оралното внесување на 10 mg апиксабан во облик на 2 издробени таблети од 5 mg во 30 mL вода, изложеноста беше споредлива со изложеноста по оралното внесување на 2 цели таблети од 5 mg. По оралното внесување на 10 mg апиксабан во облик на 2 издробени таблети од 5 mg во 30 g јаболково пире,  $C_{max}$  и AUC беа 21% и 16% пониски споредено со внесувањето на 2 цели таблети од 5 mg. Намалената изложеност не се смета за клинички релевантна.

По внесувањето на издробена таблета апиксабан од 5 mg измешана со 60 mL Г5В преку назогастроична сонда, изложеноста беше слична со таа забележана во другите клинички студии кај здрави лица коишто добиваат доза од една таблета апиксабан од 5 mg орално.

Ако се има предвид предвидливиот фармакокинетички профил на апиксабанот пропорционален со дозата, резултатите од извршените студии во однос на био-достапноста важат за помалите дози на апиксабан.

### Дистрибуција

Врзувањето за плазматските протеини кај луѓето е приближно 87%. Волуменот на дистрибуција ( $V_{ss}$ ) е приближно 21 литар.

### Биотрансформација и елиминација

Апиксабан има неколку патишта на елиминација. Околу 25% од администрираната доза на апиксабан кај луѓето, се излачува во форма на метаболити, поголемиот дел во фецесот. Ренална екскреција на апиксабан е околу 27% од вкупниот клиренс.

При клинички и не-клинички испитувања се гледа соодветно дополнително учество на билијарна и директна цревна екскреција.

Апиксабан има вкупен клиренс од околу 3,3 L/час и полуживот од приближно 12 часа.

О-деметилација и хидроксилирања на 3-оксиперидинилната група се главните патишта на биотрансформација. Апиксабан се метаболизира главно преку CYP3A4/5 и помалку преку CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, и 2J2. Непроменет апиксабан е главната компонента на активната супстанција во човечка плазма без присуство на активни циркулирачки метаболити. Апиксабан е супстрат на транспортните протеини, P-gr и протеинот на отпорност на рак на дојка (BCRP).

#### Постари пациенти

Постари пациенти (над 65 години) покажуваат повисоки плазма концентрации од помладите пациенти, со средни вредности на AUC за околу 32% повисоки и без разлика во  $C_{max}$ .

#### Бубрежни нарушувања

Оштетена бубрежна функција нема влијание на пикот на концентрација на апиксабан. Постои зголемување на изложеност на апиксабан во корелација со намалување на бубрежната функција, оценето преку мерлив клиренс креатинин. Кај лицата со благо (креатинин клиренс 51-80 mL/TIA), умерено (креатинин клиренс 30-50 mL/min) и тешко (креатинин клиренс 15-29 mL/TIA) бубрежно нарушување, апиксабан плазматски концентрации (AUC) беа зголемени 16, 29, и 44% соодветно, во споредба кај лица со нормален креатинин клиренс. Бубрежното нарушување нема видливо влијание врз односот помеѓу апиксабан плазма концентрација и активноста на анти-фактор Xa.

Кај пациентите со бубрежно заболување во краен стадиум (ESRD), AUC на апиксабан беше зголемен за 36% кога беше дадена една доза апиксабан од 5 mg веднаш по хемодијализата, во споредба со она кај пациентите со нормална бубрежна функција. Хемодијализа, започната два часа по администрација на една доза апиксабан од 5 mg, го намали AUC на апиксабан за 14% кај пациентите со ESRD, што соодветствува со клиренсот на апиксабан при дијализа од 18 mL/min. Затоа, хемодијализата не е ефикасно средство за управување со прекумерните дози на апиксабан.

#### Хепатални нарушувања

Во истражување каде беа споредувани 8 испитаници со благо оштетување на црниот дроб, Child-Pugh класа A резултат 5 (n = 6) и 6 (n = 2), и 8 пациенти со умерено хепатално оштетување Child-Pugh B резултат 7 (n = 6) и 8 (n = 2) со контролна група од 16 здрави доброволци, фармакокинетските и фармакодинамските параметри при единечна доза апиксабан 5 mg не се менуваат кај лица со хепатално оштетување. Промени во анти-фактор Xa активност и INR беа споредливи помеѓу лица со благо до умерено хепатално нарушување и здрави испитаници.

#### Пол

Изложеност на апиксабан е околу 18% повисока кај жените отколку кај мажите.

#### Етничко потекло и раса



Резултатите во фаза I студиите не покажале значителна разлика во фармакокинетиката на апиксабан помеѓу пациентите од бела раса, Азијци и Афроамериканци. Резултатите од фармакокинетска анализа кај пациенти кои примиле апиксабан беа генерално во согласност со резултатите од фаза I.

#### Телесна тежина

Во споредба на изложеноста на апиксабан кај пациенти со телесна тежина од 65 до 85 kg, пациенти со телесна тежина > 120 kg, се поврзува со околу 30% пониска изложеност, а телесна тежина <50 kg е поврзана со околу 30% повисока изложеност.

#### Фармакокинетска / фармакодинамска поврзаност

Фармакокинетска/фармакодинамска (ФК/ФД) поврзаност помеѓу апиксабан плазма концентрација и неколку ФД крајни цели (активност на анти-фактор Xa, INR, PT, aPTT) е оценета по употреба на дози во широк опсег (0,5-50 mg). Односот помеѓу плазматските концентрации на апиксабан и анти-факторот Xa е најдобро описана во линеарниот модел. ФК/ФД се конзистентни со податоците кај здрави доброволци.

### **5.3 Предклинички податоци за безбедноста**

Предклиничките податоци покажуваат дека не постои опасност за луѓето врз основа на конвенционални студии за безбедност, фармакологија, дозно повторувана токсичност, генотоксичност, канцероген потенцијал, плодноста и ембрио-фетален развој и јувенилна токсичност.

Главните забележани ефекти во студиите за токсичност при повторени дози се оние поврзани со фармакодинамски дејства на апиксабан на коагулационите параметри. Во студии на токсичност тенденција на зголемување на крвавењето беше многу мала или пак воопшто не беше регистрирана. Сепак, бидејќи ова може да се должи на помалата чувствителност на животинските видови во споредба со луѓето, овој резултат треба да се интерпретира со претпазливост кога се екстраполираат кај луѓето.

Во млекото на стаорци, утврден е висок сооднос млеко/мајчина плазма ( $C_{max}$  околу 8, AUC околу 30) што веројатно се должи на активниот транспорт во млекото.

## **6. ФАРМАЦЕВТСКИ ПОДАТОЦИ**

### **6.1 Листа на ексципиенси:**

#### Јадро:

Лактоза

Микрокристална целулоза (E460)

Крокскармелоза натриум

Натриум лаурилсулфат

Магнезиум стеарат (E470b)

#### Обвивка:

Лактозаmonoхидрат

Хипромелоза (E464)

Титаниум диоксид (E171)



Триацетин  
Жолт железо оксид (Е172)

#### 6.2 Инкомпатибилност

Не е применливо

#### 6.3 Рок на траење

3 години

#### 6.4 Начин на чување

Нема посебни услови на чување

#### 6.5 Природа и содржина на пакувањето

Алу-PVC/PVdC блистер. Кутија од 10 и 60 филм-обложени таблети.  
Не сите големини на пакувања се маркетираат

#### 6.6 Посебни мерки на претпазливост при отстранување на неупотребените производи односно отпадните материјали

Неискористениот лек или отпаден материјал треба да се отстрани согласно со локалните побарувања.

### 7. НОСИТЕЛ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕКОТ ВО ПРОМЕТ

ЦАРСО ПХАРМ ДООЕЛ  
Ул. 34 бр. 5А, Илинден  
1000 Скопје

### 8. БРОЈ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕКОТ ВО ПРОМЕТ

Еликвис 5 mg филм-обложена таблета, 60 таблети (блистер 6 x 10)  
11-6819/2

### 9. ДАТУМ НА ПРВОТО ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕКОТ ВО ПРОМЕТ И ДАТУМ НА ПОСЛЕДНОТО ОБНОВЕНО ОДОБРЕНИЕ

Датум на прво одобрение: 26.12.2013 г.

Датум на обнова на одобрението: 07.05.2019 г.



### 10. ДАТУМ НА ПОСЛЕДНАТА РЕВИЗИЈА НА ТЕКСТОТ

Јуни 2024 г.

